



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **02/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр. 14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.finance.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **bilent.mustafoski@finance.gov.mk** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Економија и финансии

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

гориво за службените возила на Министерството за финансии

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **3.200.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје, Берово, Битола, Велес, Валандово, Винаца, Неготино, Гостивар, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Охрид, Крушево, Прилеп, Струга, Свети Николе, Тетово, Штип, Пробиштип, Радовиш;

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на гориво за службените возила на Министерството за финансии на бензински пумпи со безготовинско плаќање за потребите на Министерството за финансии.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

IV.1.5) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех за последните три години заверени од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба и податоци од билансот на успех, или извадоци од извештајот за билансот на состојба и податоци од билансот на успех во случаи кога објавувањето на билансите на состојба и успех е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

Минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да има вкупен приход на средства од 10.000.000,00 денари-кумулятивно во последните 3 години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- Изјава за развиена мрежа на бензински станици на цела територија на Република Македонија од кој задолжително во следниве градови: Скопје, Берово, Битола, Велес, Валандово, Веница, Неготино, Гостивар, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Охрид, Крушево, Прилеп, Струга, Свети Николе, Тетово, Штип, Пробиштип, Радовиш;
- Изјава за постоење на систем на безготовинска картичка;
- Изјава дека горивото - предмет на набавка ќе биде со квалитетот согласно важечкиот Правилник за квалитет на течни горива (Службен весник бр. 88/07, 91/07, 97/07, 105/07, 15/08, 78/08, 156/08, 81/09);
- Сертификат за квалитет на ЕУРОДИЗЕЛ БС - дизел гориво издаден од акредитирана контролна куќа, како доказ за сообразноста на квалитативните својства на понуденото гориво со граничните вредности утврдени во најновиот важечки Правилник за квалитетот на течните горива;
- Сертификат за квалитет на ЕУРОСУПЕР БС 95 - моторен бензин издаден од акредитирана контролна куќа, како доказ за сообразноста на квалитативните својства на понуденото гориво со граничните вредности утврдени во најновиот важечки Правилник за квалитетот на течните горива;
- Сертификат за квалитет на ЕУРОСУПЕР БС 98 - моторен бензин издаден од акредитирана контролна куќа, како доказ за сообразноста на квалитативните својства на понуденото гориво со граничните вредности утврдени во најновиот важечки Правилник за квалитетот на течните горива;
- Уверение за квалитет на горивата од производителот утврдени во најновиот важечки Правилник за квалитетот на течните горива;

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

оРазвиена мрежа на бензински станици на цела територија на Република Македонија (Задолжително е располагање со бензински станици во следните градови: Скопје, Берово, Битола, Велес, Валандово, Веница, Неготино, Гостивар, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Охрид, Крушево, Прилеп, Струга, Свети Николе, Тетово, Штип, Пробиштип, Радовиш;

оПостоење на систем за безготовинска картичка;

оКвалитетот на горивото—предмет на набавка да биде согласно Правилникот за квалитет на течни горива (Службен весник бр. 88/07, 91/07, 97/07, 105/07, 15/08, 78/08, 156/08, 81/09);

оКвалитет на производите од техничката спецификација да биде потврден од страна на надлежен орган за контрола на квалитет со признаена компетентност, кои ја тестираат погодноста на производите од техничката спецификација.

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

Согласно со тендерската документација

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **21.02.2014 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

21.02.2014 во 12.00 часот Место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

Понудите се поднесуваат по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“, бр.14 – Скопје, или лично во писарницата на Министерството за финансии, со адреса на ул. „Св Кирил и Методиј“, бр.54, Скопје (поранешна зграда на НИП „Нова Македонија“),

V.6) Датум на објава: **31-01-2014**